

## Издржливи Еластомери Отпорни на Абразија

Belzona® 2111/ 2121/ 2131 (D&A Систем на Еластомери) се двокомпонентни, еластомери наменети за репарација обновување или леене на гумени компоненти.

### **Belzona® 2111/ 2121/ 2131 (D&A Систем на Еластомери):**

- Ја намалуваат потребата од резервни делови
- Го зголемуваат работниот век на опремата
- Штитат од ерозија и корозија


Belzona® 2111/ 2121/ 2131 (D&A Систем на Еластомери) се нанесуваат без специјални алати и се врзуваат скоро на секоја подлога.

Овие извонредни системи имаат одличен отпор на абеење, абразија и атмосферска деградација, висока еластичност, извонредна механичка јакост и одлична растегливост и отпор на кинење.

## **Belzona® 2100 Series**

D&A Систем на Еластомери

2111/2121/2131



Пумпи

Гумени лежишта – водилки



Бродски браници

Отпадни јами

### **Примената на Belzona® 2111/ 2121/ 2131 (D&A Систем на Еластомери) вклучува:**

- Пумпи
- Дијафрагми (мембрани)
- Погонски спојки
- Флексибилни калапи
- Шок абсорбери (амортизери)
- Гумени лежишта – водилки
- Гумени облоги
- Заптивки
- Deburring машини
- Бродски браници
- Куќишта од филтри
- Транспортни траки

[www.belzona.com](http://www.belzona.com)

Belzona® нуди решенија за Вашите потреби од репарации во одржувањето.

# Belzona® 2111/2121/2131 (D&A Систем на Еластомери):

## Едноставен

- Нема потреба од специјални алати
- Долг рок на употреба
- Лесно се меша и нанесува

## Безбеден

- Стврднувањето на ниски температури го отстранува ризикот од запалување

## Има разновидна примена

- Мали или големи површини може да се работат во една операција
- Дobar електричен отпор
- Се врзува жилаво на широк асортиман подлоги: природна гума, нитрил, неопрен, сбр, полиуретан, пвц, челик, бакар, алуминиум и бетон

## Ефикасен

- Супериорна отпорност на удар и абразија
- Одлична отпорност на широк опсег хемикалии
- Извонредна механичка јакост
- Висока еластичност

## Квалитетни производи – Техничка поддршка

Палетата на Belzona производи се произведува според строги критериуми за квалитет и заштита на околината во согласност со интернационалните стандарди на **ISO9001:2008** и **ISO14001:2004**.

Belzona има глобална дистрибутивна мрежа од 140 дистрибутери кои функционираат во 120 земји. Локална поддршка е обезбедена од обучени технички консултанти кои знаат да го дијагностицираат проблемот, да понудат решение и да обезбедат совет и супервизија на лице место 24 часа.

За повеќе информации Ве молиме обратете се кај Вашиот локален Belzona представник:

### ПРИМЕНА НА **KNOW-HOW** ТЕХНОЛОГИЈА

Лице за контакт:

**Панче Настоски**

тел: (02) 3076 347

моб: 076 49 30 49

e-mail: [pnastoski.belzona@t-home.mk](mailto:pnastoski.belzona@t-home.mk)


Консултација

Сервис 24/ 7/ 365

# Belzona® 2100 Series

D&A Систем на Еластомери

2111/2121/2131



Заптивки

За понатамошни подетални информации обратете се на:

**Спецификација на производот Belzona**

**Belzona Инструкции за работа**

**Belzona KNOW-HOW In Action**

Copyright © 2009 Belzona International Limited. Сите права се загарантирани. Ниеден дел од оваа работа заштитен со правата на репродукција не може да се репродуцира или употреби во било каква друга форма или намена – графичка, електронска или механичка вклучувајќи фотокопирање, снимање или складирање на информации или системи за истражување – без дозвола од издавачот. Belzona® и Belest® се регистриран заштитен знак.

[www.belzona.com](http://www.belzona.com)



**Европа и Африка**  
Belzona Polymers Ltd.  
Harrogate, UK  
t: +44 1423 567641  
f: +44 1423 505967  
e: [belzona@belzona.co.uk](mailto:belzona@belzona.co.uk)

**Северна и Јужна Америка**  
Belzona Inc.  
Miami, FL USA  
t: +1 (305) 594-4994  
f: +1 (305) 599-1140  
e: [belzona@belzona.com](mailto:belzona@belzona.com)

**Азија и Океанија**  
Belzona Asia Pacific  
Chonburi, Thailand  
t: +66 38 378099  
f: +66 38 378098  
e: [belzona@belzona.cn](mailto:belzona@belzona.cn)

**Кина**  
Belzona Hong Kong  
Hong Kong, China  
t: +852 3101 7461  
f: +852 3101 7530  
e: [belzona@belzona.hk](mailto:belzona@belzona.hk)

  
**BELZONA®**  
Репарација • Заштита • Подобрување